



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Бр.11-20

Скопје 31.1.2014г.



Агенција за аудио
и аудиовизуелни
медиумски услуги

Бул. ВМРО бр.3
1000 Скопје
Република
Македонија

Тел. + 389 2 3103 400

www.avmu.org.mk
www.avmu.mk
contact@avmu.mk

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 16 и член 141 став 7 а во врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Сл. Весник на РМ", бр.184/11), на барање бр.11-20 од 22.01.2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 05-та седница, одржана на 29.01.2014 година, врз основа на заклучокот бр.02-520/17 од 29.01.2014 година, донесен на истата седница, на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа на **ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци,, му ја издаде следната:**

**ПОТВРДА ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.26**

на програмски сервис
за реемитување преку јавна електронска комуникациска мрежа

1. Регистрираниот дигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси и тоа:

1.1 Програмски сервиси на странски радиодифузери					
Реден број	Назив на програмскиот сервис	Оригинален јазик на емитување на сервисот	Дали програмскиот сервис е титлуван и на кој јазик	Времетраење на договорот	Дали програмскиот сервис се реемитува во кодиран облик
1	Duga TV	српски	не	21.07.2015	не
2	BN TV Sat	бошњачки	не	01.02.2015	не
3	BN Music	бошњачки	не	01.02.2015	не
4	Slovenia 1	словенски	не	31.12.2015	не



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

5	Arte TV	француски/ германски	не	31.12.2015	не
6	BNT 1	бугарски	не	31.12.2015	не
7	BNT World	бугарски	не	31.12.2015	не
8	Viasat History	англиски	не	01.02.2016	не
9	Viasat Explorer	англиски	не	01.02.2016	не
10	Viasat Nature	англиски	не	01.02.2016	не
11	TV 1000 Balkan	англиски	не	01.02.2016	не
12	TV Monde 5	француски	не	01.03.2015	не

2. За секој одделен програмски сервис, Потврдата важи заклучно со денот на истекување на договорот за уредени авторски и други сродни права за програмскиот сервис.
3. За секоја промена на регистрираниот пакет програмски сервиси, операторот на јавна комуникациска мрежа е должен да ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
4. Потврдата важи од денот на нејзиното издавање.
5. Примерок од Потврдата да се достави до:
 - Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа;
 - Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на авторското право и сродните права;
 - Агенцијата за електронски комуникации на РМ;
 - Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на РМ.

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Претседател,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р